

20101563284

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

2010
07-4862/1
30 2010

Горге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И
ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

1
(1) („
“ 86/2008),
о 20
30
30-
30-а
20
“
3
40-
40-
“
39
(1)

(2)

(3)

“

42 (2) :,, 39“ 4 :,, 40“
3 :,, “ :,,
4 “ :,, “ :,,
“

42 5 42- 42- , :

(1)

” 42-
45- ,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) ,

(8)

(1) ,

(9)

42-

“

VIII „ 6 “ : „

“ .

VIII 44 7 43- , :

„ 43-

(1)

- ,

100.000 300.000 .

(2) (1)

(1) (3) (2)

“

44 (1) 6 8 : (30 (1));“ .

9

45 (1) 6 .

7, 8, 9 10 6, 7, 8 9.

11 10 .

12, 13 14 10, 11 12.

15 13 „2“ „3“ .

16, 17, 18 19 14, 15, 16 17.

10

45 45- 45- , :

45-

(1) 500 1.000 ”

- , :

11), (17 (1)

- ,

(24 (4))

-

(24 (2)).

(2) 200 400 (1) :“

45-

(1) 44 (1) (2) 45

(3), 45 (1) (2) (3) 45- , 44

(2) (1)

„(1) 46 : 44 (1) (2), 45 (1) (2) 45-

(2) 39

(1) 39

(3)

(4) (1)

(5) 39

(6) (1) 39

(7) 39

42- 12 15

13

14

“ ”